

НАЦРТ

**ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА**

Скопје, Март 2010

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на успех за 2009 и 2008 година	3
Биланс на состојба со 31.Декември 2009 и 2008 година	4
Извештај за паричните текови во 2009 и 2008 година	5-6
Извештај за промените во капиталот во 2009 и 2008 година	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9-43

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31. Декември 2009 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноси на менаџментот за финансискиите извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорноси на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје заклучно со 31.Декември 2009 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Скопје, __.Март 2010 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител

Антонио Велјанов

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31.Декември

	Белешка	2009 Ден.000	2008 Ден.000
Приходи од продажба	8	1,210,964	1,299,259
Дадени попусти и дисконти	8	(93,653)	(107,836)
Нето приходи од продажба		1,117,311	1,191,423
Трошоци на продадени производи	9	(667,972)	(742,274)
БРУТО ДОБИВКА		449,339	449,149
Останати оперативни приходи	10	44,617	36,095
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(116,788)	(85,803)
Административни расходи	12	(61,882)	(60,068)
Останати оперативни расходи	13	(159,651)	(173,480)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		155,635	165,893
Приходи (расходи) од финансирање	14	(84,754)	(93,022)
Капитални добивки (загуби)		-	-
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		70,881	72,871
Расход за данок од добивка	16	(3,369)	(13,110)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		67,512	59,761
Основна заработувачка по акција (Ден. за 1 акција)	33	260.15	304.48
Разводнета заработувачка по акција (Ден. за 1 акција)	33	249.63	287.66

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2009 и 2008 година, е како што следува:

Приходи од продажба	1,117,311	1,191,423
Останати оперативни приходи	44,617	36,095
Промени во залихи на готови производи	73,638	91,719
Суровини и материјали	(578,733)	(659,132)
Амортизација	(88,470)	(83,957)
Трошоци за вработени	(118,726)	(132,257)
Останати оперативни расходи	(294,002)	(277,998)
Оперативна добивка	155,635	165,893

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

**Претседател на
Управен Одбор**

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БИЛАНС НА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	Белешка	2009 Ден.000	2008 Ден.000
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,554,521	1,538,202
Нематеријални средства	18	7,371	5,291
Вложувања во подружници	19	936	936
Вложувања расположливи за продажба	19	8,813	9,084
Дадени долгорочни позајмици	20	3,413	3,952
Вкупно нетековни средства		1,575,053	1,557,464
Тековни средства			
Залихи	21	1,154,470	1,100,778
Побарувања од продажба	22	388,579	342,303
Побарувања за дадени аванси	23	13,921	18,402
Останати краткорочни средства и АВР	24	7,902	13,676
Парични средства	25	6,772	138,004
Вкупно тековни средства		1,571,644	1,613,163
ВКУПНО СРЕДСТВА		3,146,697	3,170,627
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		81,204	72,240
Објективна вредност на вложувања		3,801	4,072
Акумулирана добивка		335,127	277,521
Вкупно капитал и резерви		1,432,229	1,365,930
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	29	826,523	853,143
Резервирања за трошоци	27	684	1,610
Вкупно нетековни обврски		827,207	854,753
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	30	490,203	426,692
Краткорочни кредити	31	162,078	256,855
Тековна доспеаност на долгорочните обврски	29	203,245	239,903
Останати краткорочни обврски и ПВР	28	31,735	26,494
Вкупно тековни обврски		887,261	949,944
Вкупно обврски		1,714,468	1,804,697
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		3,146,697	3,170,627

Белешките се составен дел на финансиските извештаи за 2009 година
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

	Белеш.	2009 Ден.000	2008 Ден.000
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување			
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	88,470	83,957
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	90,266	86,229
Приходи од отпис на обврски и вишоци		(102)	(727)
Приходи од воведување на основно средство		-	(6,120)
Исправка на вредност на побарувања	13	-	11,193
Капитална загуба од основни средства		1,824	1,617
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		251,339	249,020
Побарувања од продажба		(46,276)	(46,633)
Побарувања за дадени аванси		4,481	(1,424)
Останати тековни средства и АВР		4,510	3,300
Залихи		(53,590)	(106,010)
Обврски од добавувачи		63,511	(2,718)
Останати тековни обврски и ПВР		4,373	(8,983)
Нето пари употребени во работењето		228,348	86,552
Платена камата		(95,941)	(88,021)
Платен данок од добивка		(2,854)	(31,552)
Нето парични текови од оперативни активности		129,553	(33,021)
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања	19	-	(936)
Дадени долгорочни позајмици	20	539	(242)
Примени камати	14	5,380	490
Примени дивиденди	14	440	440
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(107,005)	(418,494)
Купување на лиценци	18	(2,305)	(3,645)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	221	9,380
Нето парични текови од вложувачки активности		(102,730)	(413,007)

(Продолжува)

	Белеш.	2009 Ден.000	2008 Ден.000
Парични текови од финансиски активности			
Емисија на акции	26	-	368,460
Исплатени дивиденди		-	(8,350)
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	29	(63,278)	27,871
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	31	(94,777)	162,602
Нето парични текови од финансиски активности		(158,055)	550,583
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(131,232)	104,555
Парични средства на почетокот на годината	25	138,004	33,449
Парични средства на крајот од годината	25	6,772	138,004

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.Декември

	Обични акции		Приоритетни акции		Резерви	Премии на емитир. Акции	Објективна вредност на вложувања	Во (000) ден. Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно капитал
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Состојба на 01 Јануари 2008	191,941	598,258	14,559	45,379	56,200	-	13,981	234,738	948,556
Промени во објективната вредност на средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	(9,909)	-	(9,909)
Курсни разлики признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки и загуби признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	(9,909)	-	(9,909)
Издадени акции	63,950	199,325	-	-	-	169,135	-	-	368,460
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	59,761	59,761
Издвојување за резерви	-	-	-	-	16,040	-	-	(16,040)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(938)	(938)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2008	255,891	797,583	14,559	45,379	72,240	169,135	4,072	277,521	1,365,930

(Продолжува)

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.Декември

	Обични акции		Приоритетни акции		Резерви	Премии на емитир. акции	Објективна вредност на вложувања	Во (000) ден. Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно капитал
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Состојба на 01 Јануари 2009	255,891	797,583	14,559	45,379	72,240	169,135	4,072	277,521	1,365,930
Промени во објективната вредност на средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	(271)	-	(271)
Курсни разлики признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки и загуби признаени во капиталот	-	-	-	-	-	169,135	(271)	-	(271)
Издадени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	67,512	67,512
Издвојување за резерви	-	-	-	-	8,964	-	-	(8,964)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(942)	(942)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2009	255,891	797,583	14,559	45,379	81,204	169,135	3,801	335,127	1,432,229

1. Основни податоци и дејност

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5.

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31.Декември 2009 година изнесува 314 вработени (2008: 323 вработени).

Структурата на бројот на вработените на Друштвото, според организациони единици е како што следува:

Отсек / сектор	2009	2008
Преработка	46	52
Жестоки пијалоци	26	31
Доработка финализација	20	21
Флашара	57	63
Одржување	32	35
Општи служби	54	63
Стоваришта	23	8
Менза, лабораторија, возен парк и одржување	56	50
ВКУПНО:	314	323

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 43, се составени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 94/2004) и применливи од 1 Јануари 2005 година, како и врз основа на Меѓународниот Стандард за Финансиско Известување 1 (МСФИ) и Толкувањата на Постојниот Комитет за толкувања (ПКТ) објавени во Сл.Весник на РМ бр.11/2005 и МСФИ број 2,3,4,5,6, и 7 објавени во Сл.Весник на РМ бр.116/2005.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31.Декември 2009 и 2008 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31.Декември 2009 и 2008 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на Друштвото ВВ Тиквеш АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште едно друштво основано и формирано во странство и кое не е консолидирано во овие финансиски извештаи за 2009 и 2008 година поради незначајаност (Белешка 19). Подружницата Tikves Wine LTD е основана кон крајот на 2008 година. Заклучно со 31.Декември 2009 година, ова друштво располага со вкупни средства во износ од 2,995 илјади денари (2008: 1,842 илјади денари) и има остварено приходи во износ од 2,069 илјади денари и расходи во износ од 1,357 илјади денари (2008: нема приходи и расходи).

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31.Декември 2009 и 2008, се следните:

	2009	2008
1 ЕУР =	61.1732 ден.	61.4123 ден.
1 УСД =	42.6651 ден.	43.5610 ден.

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи во 2009 година, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2008: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времни разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Заработувачка по акција(Продолжение)

Разводнетата заработувачка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертабилни хартии од вредност (конвертабилни приоритетни акции или обврзници) и опции на акции овозможени за вработените.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно општетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е општетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Ойшџа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Согласно параграф 44(б) од објавениот МСС 8 Нето добивка или загуба за периодот, основни грешки и промени во сметководствените политики (Сл. Весник на РМ бр.94/2004) ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2009 година во однос на 2008 година се следните:

	2009	2008	2009	2008
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.13. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2009 година изнесува 20% годишно (2008: 20% годишно).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.14. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање и останати расходи. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.17. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Ойкујени сојсјивени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Капитал (Продолжение)

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (компензација, залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 15% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 20% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 20% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои претставуваат финансиски наеми (Белешка 29).

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Крајкорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по преспианок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.20. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.21. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во 2009 и 2008 година, Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2009 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31.Декември 2009 и 2008 година е следната:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Обврски по кредити	1,191,846	1,349,901
Пари и парични еквиваленти	<u>(6,772)</u>	(138,004)
Нето обврски (пари)	1,185,074	1,211,897
Вкупен капитал	1,432,229	1,365,930
% на задолженост	83%	89%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31.Декември 2009 и 2008 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ЕУР	244,761	335,519	1,194,767	1,311,442
УСД	52	-	313	839
Други	487	2,457	5,126	976
	<u>245,300</u>	<u>337,976</u>	<u>1,200,206</u>	<u>1,313,257</u>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	<u>Зголемувања за 10%</u>		<u>Намалувања за 10%</u>	
	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ЕУР	(95,001)	(97,592)	95,001	97,592
УСД	(26)	(84)	26	84
Други	(464)	148	464	(148)
Нето Ефект	<u>(95,491)</u>	<u>(97,528)</u>	<u>95,491</u>	<u>97,528</u>

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2009	2008	2009	2008
Земени кредити	(8,413)	(9,250)	8,413	9,250
Дадени депозити	-	594	-	(594)
Нето Ефект	(8,413)	(8,657)	8,413	8,657

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.декември 2009 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	6,772	-	-	-	6,772
Купувачи	295,255	93,324	-	-	388,579
Дадени аванси	-	-	13,921	-	13,921
Останати побарув.	-	-	7,902	-	7,902
Дадени позајм.	-	-	-	3,413	3,413
Вложувања	-	-	8,813	936	9,749
	302,027	93,324	30,636	4,349	430,335
Добавувачи	226,211	92,457	171,433	-	490,101
Обврски за аванси	102	-	-	-	102
Кредити	40,587	102,541	222,195	826,523	1,191,846
Останати обврски	31,246	489	-	-	31,735
	298,146	195,487	393,628	826,523	1,713,784

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.декември 2008 година според нивната доспеаност:

	<u>До 1 месец</u>	<u>1 - 3 мес.</u>	<u>3-12 мес.</u>	<u>Над 12 мес.</u>	<u>Вкупно</u>
Парични средства	13,004	125,000	-	-	138,004
Купувачи	209,865	132,438	-	-	342,303
Дадени аванси	-	-	18,402	-	18,402
Останати побарув.	-	-	13,676	-	13,676
Дадени позајм.	-	-	-	3,952	3,952
Вложувања	-	-	-	10,020	10,020
	222,869	257,438	32,078	13,972	526,356
Добавувачи	277,730	116,560	-	-	394,290
Обврски за аванси	32,402	-	-	-	32,402
Кредити	61,283	86,398	349,076	853,144	1,349,901
Останати обврски	24,860	1,634	-	-	26,494
	396,275	204,592	349,076	853,144	1,803,087

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Сегментно известување

7.1. Примарен известувачки сегмент - деловни сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино - производство и продажба на флаширано вино,
- Наливно вино - производство и продажба на наливно вино,
- Алкохолни пијалоци - производство и продажба на алкохолни пијалоци и
- Останато (разно).

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31.Декември 2009 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пија.	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	975,278	97,465	137,298	923	1,210,964
Дадени работи (-)	(46,691)	(37,516)	(9,441)	(5)	(93,653)
Нето приходи од прод.	928,587	59,949	127,587	918	1,117,311
Оперативна добивка/резултат на сегментот	129,348	8,351	17,810	128	155,636
Приходи(расходи) од финансирање					(84,754)
Добивки (загуби) од вложувања					-
Бруто добивка					70,882
Данок од добивка					(3,369)
Нето добивка					67,513
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,615,191	168,835	360,085	2,585	3,146,697
Вкупни обврски по сегменти	1,424,879	91,989	196,191	1,409	1,714,468
Амортизација	73,527	4,747	10,124	73	88,470
Инвестиции во основни средства	88,931	5,741	12,245	88	107,005

7. Сегментно известување (Продолжение)

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7.1. Примарен известувачки сегмент - деловни сегменти

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31.Декември 2008 година како и останатите сегменти информации се следните:

	<u>Флаширано вино</u>	<u>Наливно вино</u>	<u>Алкохолни пија.</u>	<u>Останато</u>	<u>Вкупно</u>
Приходи од продажба	1,086,318	84,266	114,618	14,057	1,299,259
Дадени работи (-)	<u>(99,150)</u>	<u>(36)</u>	<u>(7,624)</u>	<u>(1,026)</u>	(107,836)
Нето приходи од прод.	987,168	84,230	106,994	13,031	1,191,423
Оперативна добивка/резултат на сегментот	137,453	11,728	14,898	1,844	165,893
Приходи(расходи) од финансирање					(93,022)
Добивки (загуби) од вложувања					<u>-</u>
Бруто добивка					72,871
Данок од добивка					(13,110)
Нето добивка					59,761
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,627,061	224,154	284,733	34,678	3,170,627
Вкупни обврски по сегменти	1,495,304	127,587	162,068	19,739	1,804,697
Амортизација	69,564	5,936	7,540	918	83,957
Инвестиции во основни средства	<u>346,748</u>	<u>29,586</u>	<u>37,582</u>	<u>4,577</u>	418,494

7. Сегментно известување (Продолжение)

7.2. Секундарен известувачки сегмент - географски сегменти

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2009	2008
Република Македонија	586,168	591,233
Југоисточна Европа	392,507	464,238
Западна Европа	103,000	38,790
Други земји (Сад, Русија и др)	35,636	97,162
Вкупно	1,117,311	1,191,423

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2009	2008
Република Македонија	2,903,280	2,959,053
Југоисточна Европа	227,447	206,177
Западна Европа	15,970	2,697
Други земји (Сад, Русија и др)	-	2,700
Вкупно	3,146,697	3,170,627

Вкупни инвестиции во:	2009	2008
Република Македонија	107,005	418,494
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа	-	-
Други земји (Сад, Русија и др)	-	-
Вкупно	107,005	418,494

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажба на производи на домашен пазар	621,234	640,482
Приходи од продажба на производи на странски пазар	589,730	658,777
Намалено за дадени работи	(93,653)	(107,836)
Вкупно приходи од продажба	1,117,311	1,191,423
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на наливно вино	97,465	84,266
Приходи од продажба на флаширано вино	975,278	1,086,318
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	137,298	114,618
Останати приходи	923	14,057
Намалено за дадени работи	(93,653)	(107,836)
Вкупно приходи од продажба	1,117,311	1,191,423

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Потрошени суровини и материјали	576,566	656,855
Енергија	24,883	27,230
Амортизација	83,317	77,719
Плати на директни работници	56,844	72,189
Разлика на почетни и крајни залихи на готови производи	(73,638)	(91,719)
Вкупно трошоци на продадени производи	667,972	742,274

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Приходи од продажба на стоки	523	2,009
Приходи од наемнина	68	73
Приходи од продажба на материјали	17,131	10,648
Вишоци	102	727
Приходи од наплата на сомнителни и отпишани побарувања	11,554	5,623
Приходи од надомести од осигурување и развој	2,979	6,148
Останати	12,260	10,867
Вкупно останати оперативни приходи	44,617	36,095

11. ДИСТРУБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Транспорт на производи на домашен пазар	3,645	4,023
Транспорт на производи на странски пазар	1,268	910
Трошоци за унапредување на продажбата	12,198	9,851
Трошоци за саеми	14,347	14,535
Трошоци за маркетинг и пропаганда	85,330	56,484
Вкупно продажни расходи	116,788	85,803

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Плати на административни работници	39,253	38,434
Трошоци за надоместоци на вработените	6,428	10,162
Трошоци за службени патувања	16,201	11,472
Вкупно административни расходи	61,882	60,068

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Потрошена енергија	7,491	9,461
Потрошени резервни делови	4,871	7,600
Трошоци за телефони	5,645	6,922
Услуги за одржување и заштита	3,400	5,200
Разни услуги (нематеријални)	36,246	33,975
Амортизација	5,153	6,238
Репрезентација и спонзорство	38,006	42,846
Премии за осигурување	3,866	5,626
Казни, пенали и судски решенија	190	12
Капитална загуба од отуѓување на основни средства	1,824	1,617
Исправка на вредноста на побарувања и вложувања	-	11,193
Банкарски провизии	5,594	8,145
Останати општи расходи	47,365	34,645
Вкупно останати оперативни расходи	159,651	173,480

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Приходи од дивиденди	440	440
Приходи по основ на камати	5,380	490
Приходи по основ на курсни разлики	7,224	2,693
Расходи за камати од кредити	(96,086)	(87,159)
Курсни разлики	(1,712)	(9,486)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(84,754)	(93,022)

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Бруто плати на вработени	96,097	110,623
Трошоци за надоместоци на вработените	6,428	10,162
Трошоци за службени патувања	16,201	11,472
Вкупно трошоци за вработени	118,726	132,257

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Добивка пред оданочување	70,881	72,871
Непризнаени расходи	42,040	58,671
Ослободени приходи	(8,350)	(440)
Даночна основа	33,690	131,102
Пресметан данок од добивка од 10% (2008: 10%)	3,369	13,110
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	3,369	13,110
Ефективна даночна стапка	4.75%	17.99%

Согласно измените на даночните прописи во 2009 година, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени расходи кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени расходи) и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди.

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2009 година:

	Земјиште и градежни објекти Ден.000	Постројки и опрема Ден.000	Останати основни средства Ден.000	Инвестиции во тек Ден.000	Вкупно Ден.000
Набавна вредност					
Состојба на 1. Јануари	1,095,955	1,132,625	5,760	207,170	2,441,510
Набавки	28,803	19,901	558	57,743	107,005
Пренос од инвестиции во тек	245,151	9,396	-	(254,547)	-
Продажби и расходи	(3,208)	(95,228)	-	-	(98,436)
Други намалувања	-	-	(424)	-	(424)
Преноси	1,732	373	(2,105)	-	-
Состојба на 31.Декември	1,368,433	1,067,067	3,789	10,366	2,449,655
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1. Јануари	400,655	501,742	911	-	903,308
Амортизација	28,856	58,629	760	-	88,245
Продажби и расходи	(1,670)	(94,721)	-	-	(96,391)
Други намалувања	-	(28)	-	-	(28)
Состојба со 31.Декември	427,841	465,622	1,671	-	895,134
Сегашна вредност на:					
31.12.2009 година	940,592	601,445	2,118	10,366	1,554,521
31.12.2008 година	695,300	630,883	4,849	207,170	1,538,202

Со состојба на 31.Декември 2009 година, целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгорочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Набавна вредност		
Состојба на 1. Јануари	5,657	2,012
Набавки	1,890	323
Нематеријални средства во подготовка	415	3,322
Состојба на 31.Декември	7,962	5,657
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1. Јануари	366	279
Амортизација за тековна година	225	87
Состојба со 31.Декември	591	366
Сегашна вредност на 31.Декември	7,371	5,291

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
А. Вложувања расположливи за продажба		
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	6,491	6,375
б) останати домашни друштва		
Централна Кооперативна Банка АД Скопје	376	376
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
ТТК Банка АД	127	514
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	159	159
УТП Унионмак АД	944	944
	13,018	13,289
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,205)	(4,205)
	8,813	9,084
Б. Вложувања во подружници		
Tikves Wine LTD	936	936
	936	936
Вкупно вложувања	9,749	10,020

Вложувањата во домашните субјекти се далеку под 20% од капиталот на овие друштво и истите имаат карактер на малцински учества. Менаџментот на Друштвото смета дека истите се расположливи за продажба.

Во текот на 2008 година извршено е вложување во новоформирано мешовито друштво Tikves Wine LTD, при што Друштвото поседува 51% од главнината на друштвото.

20. ДАДЕНИ ДОЛГОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

		2009	2008
		Ден. 000	Ден. 000
Позајмици на ресторан Воденица-Скопје	(а)	1,843	1,843
Дадени позајмици на контролори	(б)	1,370	2,109
Други позајмици		200	-
Вкупно дадени позајмици		3,413	3,952

(а) Договор за безкаматна позајмица на износ од 1,843 илјади денари со рок на враќање од 36 месеци. (б) Договори со контролори за купопродажба на возила со рок на враќање од 5 години.

21. ЗАЛИХИ

		2009	2008
		Ден. 000	Ден. 000
Материјали		39,971	50,048
Резервни делови		26,157	27,314
Ситен инвентар и амбалажа		20,666	23,151
Готови производи		1,064,347	990,709
Трговски стоки		3,329	9,556
Вкупно залихи		1,154,470	1,100,778

Друштвото има дадено залихи во вкупен износ од 69,003 илјади денари под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки или други друштва (белешка 29).

22. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

		2009	2008
		Ден. 000	Ден. 000
Купувачи во земјата		41,519	35,723
Купувачи во странство		235,559	198,247
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија		67,350	80,539
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје		44,151	38,957
		388,579	353,466
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања		-	(11,163)
Вкупно побарувања од продажба		388,579	342,303
Структура на побарувања по доспеаност:			
Недоспеани		241,979	243,021
Доспеани до 30 дена		68,717	68,538
Доспеани до 90 дена		33,071	26,221
Доспеани над 90 дена		44,812	15,686
Исправка на сомнителни побарувања		-	(11,163)
Вкупно побарувања од продажба		388,579	342,303

22. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА (Продолжение)

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1.Јануари	11,163	-
Нови сомнителни побарувања	-	11,163
Наплати на сомнителни побарувања	(11,163)	-
Отписи	-	-
Состојба на 31.Декември	-	11,163

23. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Дадени аванси на добавувачи во земјата	6,063	5,073
Дадени аванси на добавувачи во странство	7,858	13,329
Вкупно побарувања за дадени аванси	13,921	18,402

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Побарувања за данок од добивка и други давачки	3,737	5,397
Побарувања од вработените	1,820	3,489
Однапред платени трошоци	2,345	4,790
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	7,902	13,676

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Денарски сметки кај комерцијални банки	4,427	10,851
Денарски акредитиви	9	53
Денарски благајни	390	636
Девизни сметки	1,518	1,175
Девизни благајни	365	227
Други парични средства	63	62
Депозити во банки	-	125,000
Вкупно парични средства	6,772	138,004

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2009	2008	2009	2008
	Бр. на акции	Бр. на акции	Ден. 000	Ден. 000
Обични акции	255,891	255,891	797,583	797,583
Приоритетни акции	14,559	14,559	45,379	45,379
Вкупно	270,450	270,450	842,962	842,962

Во текот на 2008 година е извршена емисија на нови 63,950 обични акции, кои се продадени за вкупна продажна вредност од 368,460 илјади денари, односно номинална вредност од 199,325 илјади денари и премија на емитирани акции од 169,135 илјади денари. Издадените акции се продадени на Европската Банка за реконструкција и развој (ЕБРД).

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ДЕМ (51.13 ЕУР).

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31.Декември 2009 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

Акционери:	31.Декември 2009 година	
	Број на акции	% на Учество
М-6 ДОО Скопје	138,130	51.07%
Европска Банка за реконструкција и развој (ЕБРД)	63,950	23.65%
Фонд за ПИОМ (приоритетни акции)	14,559	5.38%
Останати помали акционери со под 5% од акциите	53,811	19.90%
Вкупно	132,320	100.00%

27. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ТРОШОЦИ

Со состојба на 31.Декември 2009 година, Друштвото има евидентирано долгорочни резервирања по основ на планови за технолошки вишок на вработени во износ од 684 илјади денари (2008: 1,610 илјади денари). Износот е пресметан врз основа на планираниот број на вработени кои би заминале како технолошки вишок и износот на парични средства кои истите имаат право да ги добиваат како надомест врз основа на законските прописи и колективни договори.

28. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Обврски спрема вработените за нето плати	4,892	5,251
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,588	3,189
Обврски за камати по кредити	5,199	5,054
Обврски за ДДВ	5,120	2,510
Обврски за данок од добивка	489	1,634
Обврски за дивиденди	942	-
Останати обврски спрема вработените	2,093	3,802
Обврска за акцизни маркички	10,412	4,718
Други	-	336
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	31,735	26,494

29. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

		2009	2008
		Ден. 000	Ден. 000
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(а)	345,790	404,134
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(б)	24,793	28,975
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(в)	26,047	30,442
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(г)	86,865	101,519
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(д)	58,417	68,275
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(ѓ)	43,183	50,470
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(е)	46,899	53,224
Долгорочен кредит од Комерцијална Банка	(ж)	15,528	18,424
Вкупно за банка		647,522	755,463
Долгорочен кредит од Инвест Банка АД Скопје	(з)	35,768	58,581
Долгорочен кредит од Стопанска Банка АД Битола	(с)	-	10,046
Долгорочен кредит од Стопанска Банка АД Битола	(и)	28,507	42,989
Долгорочен кредит од Стопанска Банка АД Битола	(ј)	12,235	18,424
Долгорочен кредит од Инвест Банка АД Скопје	(к)	16,669	27,915
Позајмица од М-6 ДОО Скопје	(л)	74	22,072
Долгорочен кредит од ЕБРД	(м)	152,933	-
М.МАУ Австрија	(н)	45,571	46,869
Хипо-Алпе Адрја Лизинг Скопје - наеми	(њ)	90,489	110,687
Вкупно долгорочни кредити		1,029,768	1,093,046
Минус: тековна доспеаност на долгорочни кредити		(203,245)	(239,903)
Нето долгорочни кредити		826,523	853,143

29. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (Продолжение)

(а) Договор за кредит од 14.06.2007 и Анекс од 15.06.2007 година на износ 464,709 илјади денари, со отплата на 90 еднакви месечни рати, почнувајќи од 15.01.2008 година и каматна стапка 7% годишно.

(б) Договор за кредит од 24.08.2006 и Анекс од 21.06.2007 на износ од 33,320 илјади денари, со отплата на 90 месечни рати почнувајќи од 15.01.2008 година и каматна стапка од 7% годишно.

(в) Договор за кредит од 20.12.2006 и Анекс од 15.06.2007 на износ од 571,968 евра или 35,005 илјади денари, со отплата на 90 месечни рати, почнувајќи од 15.01.2008 и каматна стапка од 7% годишно.

(г) Договор за кредит од 15.09.2006 година и Анекс од 21.06.2007 година, на износ 116,736 илјади денари, со отплата на 90 еднакви месечни рати, почнувајќи од 15.01.2008 година и каматна стапка 7% годишно.

(д) Договор за кредит од 03.03.2006 и Анекс од 21.06.2007 година, на износ 78,508 илјади денари, со отплата на 90 еднакви месечни рати, почнувајќи од 15.01.2008 година и каматна стапка 7% годишно.

(ѓ) Договор за кредит од 25.10.2006 и Анекс од 21.06.2007 година, на износ од 58,034 илјади денари, со отплата на 90 еднакви месечни рати, почнувајќи од 15.01.2008 година и каматна стапка 7% годишно.

(е) Договор за кредит од 17.05.2007 и Анекс од 15.06.2007 година, на износ 61,202 илјади денари, со отплата на 90 еднакви месечни рати, почнувајќи од 15.01.2008 година и каматна стапка 7% годишно.

(ж) Договор за кредит од 01.09.2008 година, на износ 18,424 илјади денари, со отплата на 12 еднакви тримесечни рати, почнувајќи од 15.01.2009 година и каматна стапка 8% годишно.

Сите кредити искористени од Комерцијална банка се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 15,000,000 ЕУР, со рок на важење до 07.05.2016 година, при што како обезбедување е даден залог на целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото, дел од залихите на готови производи, како и залог на 10,000 обични акции издадени од Пивара Скопје сопственост на М-6 ДОО Скопје.

Сите кредити од Комерцијална банка АД Скопје се денарски кредити со девизна клаузула во ЕУР.

29. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (Продолжение)

(з) Договор за кредит бр.6146 од 21.09.2004 година за користење на средства до износ од 120,000 илјади денари, односно 1,995,000 евра (согласно договорот со МБПР), каматна стапка од 7% годишно, со отплата во 22 еднакви тромесечни рати, почнувајќи од 15.04.2006 година. Обезбедување е даден залог на опрема.

(с) Договор за кредит бр.08-4092/2 од 27.09.2004 година, на износ од 700,000 евра и рок на враќање од 5 години, со грејс период од 12 месеци и каматна стапка од 7.5% годишно. Обезбедување е залог на опрема на Друштвото.

(и) Договор за кредит бр.08-1990/4 од 01.09.2008 година, на износ од 700,000 евра и рок на враќање од 3 години, и каматна стапка од ЛИБОР + 2.5% годишно. Обезбедување е залог на опрема на Друштвото.

(ј) Договор за кредит бр.08-1990/3 од 01.09.2008 година, на износ од 300,000 евра и рок на враќање од 3 години, и каматна стапка од 8% годишно. Обезбедување е залог на опрема на Друштвото.

(к) Договор за кредит бр.9790 од 12.06.2008 година, на износ од 500,000 евра и рок на враќање од 5 години, и каматна стапка од 8% годишно. Обезбедување е залог на опрема на Друштвото.

(л) Договор за бескаматна позајмица од М-6 ДОО Скопје од 05.01.2007 година со рок на враќање од две години, односно рок на доспевање на 04.01.2009 година.

(м) Договор за кредит од ЕБРД на износ 2,500,000 Евра или 152,933 илјади денари со отплата во 18 еднакви тромесечни рати од кои првата рата доспева на 04.02.2011 година и променлива каматна стапка која почнува од 5.25% годишно. Кредитот е обезбеден со гаранција дадена од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје, како и залог на земјиште и објекти.

(н) Договор бр.0733-227 од 09.02.2006 година и Анекс од 2009 година на вкупен износ 1,140,000 евра, со отплата на 22 тромесечни рати од кои првата рата доспева на 30.09.2009 и каматна стапка од 6% годишно.

(њ) Договори за купување на опрема на финансиски лизинг, со отплата на 60 месечни рати, од кои првата рата доспева на 01.12.2007 година и каматна стапка од 3 месечен Еурибор.

Доспевањето на долгорочните кредити е како што следува:

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Во рок од една година	203,245	239,903
Во рок над една до пет години	750,945	496,621
Над 5 години	75,578	356,522
	1,029,768	1,093,046

30. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	146,362	78,825
Обврски спрема Слобода ДГЗР	28,466	41,882
Обврски спрема Екопак МС	54,987	54,660
Обврски спрема М-6 Аграр ДООЕЛ	30,600	23,495
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	170,581	144,601
Обврски спрема добавувачи во странство	57,666	44,026
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1,439	6,801
Обврски за примени аванси	102	32,402
Вкупно обврски спрема добавувачи	490,203	426,692

31. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

		2009	2008
		Ден. 000	Ден. 000
Комерцијална банка АД Скопје-акредитив		-	37,027
ТТК Банка АД Скопје	(а)	30,587	30,590
Комерцијална банка АД Скопје		-	61,000
Комерцијална банка АД Скопје		-	6,120
Комерцијална банка АД Скопје		-	30,000
Фактор банка Словенија		-	61,412
Инвест банка АД Скопје		-	30,706
Инвест банка АД Скопје	(б)	61,173	-
Комерцијална банка АД Скопје	(в)	21,518	-
Комерцијална банка АД Скопје	(г)	48,800	-
Вкупно краткорочни кредити		162,078	256,855

(а) Договор за краткорочен револвинг кредит од 01.07.2008 година на износ од 500,000 Евра со рок на враќање до 07.2009 година и каматна стапка од 8% годишно. Обезбеден е со 1,000 акции издадени од АД Пивара Скопје, а во сопственост на М-6 ДОО Скопје. Со Анекс од 2009 година, рокот за враќање е пролонгиран до 01.07.2010 година.

(б) Договор за краткорочен кредит од Инвест банка АД Скопје од 10.02.2009 на износ 1,000,000 Евра со рок на враќање до 15.02.2010 година и каматна стапка од 7.9% годишно.

(в) Договор за краткорочен кредит од Комерцијална банка АД Скопје од 25.03.2009 година на износ од 439,700 Евра во денарска противвредност, со рок на враќање до 25.09.2010 година и каматна стапка од 8% годишно.

(г) Договор за краткорочен кредит од Комерцијална банка АД Скопје од 01.10.2009 година на износ од 48,800 илјади денари, со рок на враќање до 01.10.2010 година и каматна стапка од 8.5% годишно.

32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

Хипотекарен доверител	Објект/Имот	Обезбедување за:
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема и недвижности	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 15,000,000 Евра, со рок до 07.05.2016 година
Инвест Банка АД Скопје	опрема	стокова кредитна линија од 120,000 илјади денари
Стопанска Банка АД Битола	опрема	Договори за долгорочни и краткорочни кредити
ЕБРД	земјиште и објекти	Долгорочен кредит во износ од 2,500,000 Евра

б) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31.Декември 2009 година изнесува 45,597 илјади денари, од кои 16,810 илјади денари се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужена странка во повеќе судски спорови, во вкупен износ од 80,055 илјади денари, најчесто за долгови или надомест на штета. Менаџментот на Друштвото смета дека не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

33. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната и разводнетата заработувачка по акција се како што следува:

а) основна заработувачка по акција

	2009	2008
	Ден. 000	Ден. 000
Нето добивка расположива на акционерите	67,512	59,761
Дивиденда на приоритетни акции	(942)	(938)
Корегирана Нето добивка	66,570	58,823
	број на акции	2008
	2009	2008
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1.Јануари	255,891	191,941
Издадени нови 63,950 обични акции (во Декември 2008)	-	1,250
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.декември	255,891	193,191
Основна заработувачка по акција (во МКД)	260.15	304.48

б) разводнета заработувачка по акција

Бидејќи Друштвото има издадено 14,559 партиципативни, конвертибилни приоритетни акции, се пресметува и разводнета заработувачка по акција.

	2009	2008
Нето добивка расположива на акционерите (Ден.000)	67,512	59,761
Пондериран просечен број на запишани и издадени обични акции	255,891	193,191
Пондериран просечен број на конвертибилни приоритетни акции	14,559	14,559
Корегирани пондериран просечен број на обични акции	270,450	207,750
Разводнета заработувачка по акција (Во МКД)	249.63	287.66

34. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2009 и 2008 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери нема издвоено дел за дивиденди на обичните акции, освен за приоритетните акции на Фондот за ПИОМ во износ од 942 илјади денари (2008: 938 илјади денари), кои што износи претставуваат 2% од номиналната вредност на приоритетните акции.

35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на составување на билансот на состојба не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во финансиските извештаи.

36. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31. Декември 2009 година	
	Побарувања	Обврски
Побарувања и обврски од:		
М-6 ДОО Скопје	-	74
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	-	30,600
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	58	4,609
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје		637
Прогресив Србија	17,272	-
Гепластик ДОО Гевгелија	23	-
ЕБРД	-	152,933
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	17,353	188,853

	31. Декември 2008 година	
	Побарувања	Обврски
Побарувања и обврски од:		
М-6 ДОО Скопје	-	22,072
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	20	23,495
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	7	3,050
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	174
Прогресив Србија	17,111	-
Гепластик ДОО Гевгелија	-	1,887
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	17,138	50,678

	31. Декември 2009 година	
	Приходи	Расходи
Приходи и расходи со:		
М-6 ДОО Скопје	-	-
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	-	31,118
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	74	4,495
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	608
Прогресив Србија	18,783	-
Гепластик ДОО Гевгелија	19	-
ЕБРД	-	2,633
Вкупно приходи и расходи	18,876	38,853

	31. Декември 2008 година	
	Приходи	Расходи
Приходи и расходи со:		
М-6 ДОО Скопје	-	-
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	253	29,468
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	74	-
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	347
Прогресив Србија	28,209	-
Гепластик ДОО Гевгелија	-	2,700
Вкупно приходи и расходи	28,535	32,514

36. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

Друштвото е поврзано со своето матично друштво М-6 ДОО Скопје и со останатите акционери кои имаат значајно учество од над 5% од акциите со право на глас, како и со останатите друштва кои се поврзани и контролирани од страна на матичното друштво.

Друштвата М-6 Аграр ДООЕЛ, Менаџмент трејдинг ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ, Прогресив Србија и Гепластик ДОО се друштва кои се капитално поврзани и контролирани од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје и по тој основ се поврзани со ВВ Тиквеш АД Скопје.

Обврските спрема матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 74 илјади денари потекнуваат од искористени безкаматни позајмици.

Обврските спрема друштво М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 30,600 илјади денари потекнуваат од неплатени обврски за купено грозје во текот на 2009 година.

Обврските спрема друштвата Менаџмент трејдинг ДООЕЛ и М-6 Едукативен центар ДООЕЛ потекнуваат од искористени услуги во текот на 2009 година.

Побарувањата од друштвото Прогресив Србија во износ од 17,272 илјади денари произлегуваат од извршени продажби на производи во текот на 2009 година. Продажбите се во износ од 18,783 илјади денари.

Обврските спрема акционерот ЕБРД во износ од 152,933 илјади денари потекнуваат од искористен долгорочен кредит во износ од 2,500,000 ЕУР во текот на 2009 година. По основ на овој кредит евидентиран е расход од камата за 2009 година во износ од 2,633 илјади денари.